

ПОЛИТИКА
ЗА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА
ВЕБ СТРАНИЦАТА www.ameriquest.com.mk

ЦЕЛ И ПРИМЕНА

1. Оваа политика има за цел да се промовира воспоставениот концепт на приватноста и заштитата на личните податоци во АМЕРИКВЕСТ ДОО Скопје и да се појасни начинот на кој се врши обработка на личните податоци на посетителите на веб страница, и истата не се однесува на посета на други веб страници до кои се пристапува преку оваа веб страница.

СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

2. При посетата на оваа веб страница приватноста целосно се почитува, а тоа подразбира дека не се собираат лични податоци за посетителите, освен доколку тие сами одлучат да ни испратат e-mail при што доброволно ги даваат своите контакт информации, или доброволно се пријавуваат за претплата на нашиот newsletter. Добиените лични податоци се достапни само на вработените во АМЕРИКВЕСТ ДОО Скопје и нашите договорни соработници, и тоа само заради горенаведената цел, односно претплата на нашиот newsletter. Вработените во АМЕРИКВЕСТ ДОО Скопје и нашите договорни соработници се законски обврзани да ги чуваат во тајност сите информации (вклучително и личните податоци) до кои ќе дојдат за време на извршувањето на нивните работни задачи.

ОБВРСКИ ЗА ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

3. Заради спречување на неовластен пристап и злоупотреба на личните податоци, во АМЕРИКВЕСТ ДОО Скопје се преземаат сите соодветни законски технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага и истите се предмет на редовни контроли согласно законските прописи. Сето ова подразбира дека личните податоци се безбедно чувани од губење, уништување и неавторизиран пристап, единствено овластени вработени имаат пристап кон овие податоци, преносот на личните податоци е заштитен со соодветни методи, што значи дека истите нема да бидат читливи при преносот и ќе бидат заштитени соодветно на ризикот и природата на податоците кои се пренесуваат.

ПРАВО НА ИНФОРМИРАНост, ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

4. Субјектот на лични податоци има право од АМЕРИКВЕСТ ДОО Скопје, да побара увид и исправка на личните податоци што АМЕРИКВЕСТ ДОО Скопје ги обработува по поднесено писмено Баранье за пристап и исправка на лични податоци за што има и донесено и Процедура за правото на информираност, пристап и исправка на личните податоци на субјектите на лични податоци.

ДАВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА КОРИСТЕЊЕ

5. Личните податоци кои се собрани преку оваа веб страница нема да бидат споделувани со други физички и правни лица, органи на државна власт или други тела и институции, освен во случаите утврдени со закон.

СООКИЕС/ТЕХНОЛОГИЈА НА СЛЕДЕЊЕ

6. Оваа веб страница може да употребува cookies/технологија на следење во зависност од понудените форми. Cookies/технологијата на следење се користи за прибирање на информации како што се тип на пребарувач и оперативен систем, следење на број на посетители на веб страницата и употреба на веб страницата од страна на посетителите. Cookies исто така придонесуваат кон подобрување на веб страницата и нејзино прилагодување кон потребите на посетителите. Личните податоци не можат да се прибираат преку Cookies.

ПРОМЕНИ ВО ОВАА ПОЛИТИКА

7. АМЕРИКВЕСТ ДОО Скопје го задржува правото на измени и дополнувања на оваа политика, при што за секоја измена или дополнување ќе биде поставено видливо известување на оваа веб страница.

ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИТЕ

8. Со користење на оваа веб страница, корисникот се согласува со одредбите од оваа политиката. Доколку не се согласувате со политиката, ве молиме да не ја користите веб страницата. Доколку продолжите да ја користите оваа веб страница следејќи ги промените на оваа политика ќе се смета за ваше прифаќање на дадените промени.

КОНТАКТ

9. Доколку имате прашања околу оваа политика или околу третманот и заштитата на личните податоци, Ве молиме испратете порака со соодветно прашање на следната e-mail адреса: info@ameritrust.com.mk .

ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

10. Оваа политика за приватност и заштита на личните податоци е донесена од страна на управителот на АМЕРИКВЕСТ ДОО Скопје и истата влегува во сила со денот на објавувањето на оваа веб страница www.ameritrust.com.mk .